

ИЗРАЕЛ ВЕЛИГДЕН 2023

ЧЕКОРЕТЕ ПО ПАТЕКАТА НА ЕВАНГЕЛИЕТО

15.04.2023 – 21. 04.2023 (7 дена / 6 ноќи)



ИЗРАЕЛ - Земја каде се преплетуваат минатото и сегашноста, неверојатно разновидна и многу драматична. Иако по површина е мала, оваа земја е од непроценливо значење за припадниците на трите најголеми светски религии, бидејќи во Израел се вкрстуваат патиштата на Еврејските, Муслиманските и Христијанските Аџии.

Не случајно го добила името „Света земја“, бидејќи нејзината суштина се базира на духовната традиција. Израел е една од најфасцинантните, најинтригантни и најсложени земји во светот. Географски е мала, но општествено, историски и геополитички претставува единствена асоцијација на контрастни атрибути меѓу народите и културите во светот.

Тел Авив, Витлеем, Мртво Море и реката Јордан, Виа Долороса, Кумран и Масада се само дел од она за што вреди да се види и доживее во оваа, по многу нешта специфична земја. Од фасцинантни градови, како оние создадени пред Христос па се до денешните модерни метрополи, восхитувачки културно-археолошки локалитети, неверојатни историски случувања кои личат на легенди, инспиративни пејсажи.. Средбата со Израел во живо е патување за сите оние кои сакаат да знаат и да доживеат, за авантуристи кои ги препознаваат културните вредности без предрасуди, за оние кои сакаат да го обиколат светот. Денес Израел е модерна земја со исклучителна убавина и непроценливо наследство која ја посетуваат милиони туристи од целиот свет.

Програма на патување:

1. ДЕН: 15- ТИ АПРИЛ: СКОПЈЕ – ИСТАНБУЛ – ТЕЛ АВИВ

Состанок на групата на Аеродром Александар Велики во 6:30 часот. Лет за Истанбул со TK1004 во 08:40 часот и слетување во 11:10 часот. Полетување кон Тел Авив со TK836 во 17:00. На аеродромот Ben Gurion се слетува во 19:10 часот. Пречек од страна на претставник на локалниот партнер и трансфер до хотел во Витлеем. **Ноќевање.**

2. ДЕН: 16-ТИ АПРИЛ: ВИТЛЕЕМ – МАСЛИНОВАТА ГОРА – НОВИОТ ГРАД – ЕИН КАРЕМ

Појадок. Посета на Пештерата со Јаслите во Црквата на Светото Рождество во Витлеем, од каде продолжуваме кон Маслиновата Гора каде ќе имаме можност за прекрасен панорамски поглед на вечниот Свет Град. Продолжуваме кон Светите Олтари на Маслиновата Гора, Оче Наш, Капелата Dominos Flavit и Базиликата на Агонијата во Гециманската Градина, позната како Базилика на Сите Нации. Во Гециманската Градина Исус ги поминал последните часови пред да биде уапсен. Посета на гробот на Мајката Божја кој се наоѓа под земја а на површината е само влезот. Во гробот се наоѓаат и гробовите на нејзините родители Св. Ана и Св. Јоаким и гробот на Св. Јосиф. Гробот на Богородица е празен бидејќи од него телото на Богородица се вознесло на небото. Доколку доволува времето посета на Ein Karim, живописно село родното место на Св. Јован Крстител. Враќање во хотел. **Вечера. Ноќевање.**

3. ДЕН: 17-МИ АПРИЛ: СТАРИОТ ГРАД – ПЛАНИНАТА ЗИОН – ЕВРЕЈСКИ КВАРТ – ЗАПАДНИОТ СИД

По **појадокот**, заминување на целодневна пешачка тура – прошетка низ Светиот Град по Via Dolorosa – патот на Христовото Страдание. Ќе влеземе во Кулата Antonia, затворот каде Исус ги поминал последните часови пред да биде осуден, па повторно, по Патот на Крстот, Via Dolorosa, ќе стигнеме до Базиликата на Светиот Гроб. Тука ќе ги посетиме Голгота, плочата на миропомазувањето и Христовиот Гроб. Ќе продолжиме во посета на Калвари и Празниот Гроб, Планината Зион и Еврејскиот квартал. Ќе влеземе во собата каде се одржала Последната Вечера а потоа ќе продолжиме преку еврејскиот квартал до Западниот Сид (Сидот на плачот), најголемото Еврејско светилиште. Враќање во хотелот. **Вечера. Ноќевање**

4. ДЕН: 18-МИ АПРИЛ: МРТВО МОРЕ – МАСАДА – ТИБЕРИАС

По **појадокот** (со спакуван багаж) се упатуваме кон Масада – искачување со жичарница на тврдината) – спектакуларна Тврдина изградена од страна на Кралот Херод а потоа ќе се упатиме кон најниската точка на Земјината топка, окулу 400м под морското ниво, кон Мртвото Море каде ќе имаме можност да запливаме (или плуваме) во пријатно топлата вода. Патот го продолжуваме кон Тибериас. Сместување во хотелот. **Вечера. Ноќевање**

5. ДЕН: 19- ТИ АПРИЛ: ГАЛИЛЕЈА – СВЕТИТЕ ОЛТАРИ – ТАБХА – ГОРА НА БЛАЖЕНСТВАТА – КАПЕРНАУМ - ЈАРДЕНИТ

По **појадокот** се упатуваме кон Галилејското Море каде ќе имаме можност за утринско пловеење со брод. Посета на Светите Олтари кои се наоѓаат покрај Галилејското Море каде Исус пред своите апостоли и мноштво верници одржал дел од своите познати проповеди. Посета на Планината Beatitude и Tabgha, место каде се случило умножувањето на рибите и лебот со кои Христос ги нахранил верниците. Ручек во традиционален ресторан(вклучен во цената). По паузата за ручек се упатуваме кон Yardenit, местото каде Св. Јован го извршил крштевањето и каде ќе имате можност да се крстите во светите води на реката Јордан. Враќање во нашиот хотел во Тибериас за **вечера. Ноќевање**

AURORA Tours

Аеродром: (02) 2464 440 / (02) 2463 838

E: aurora@aurora.com.mk & info@aurora.com.mk

6.ДЕН: 20-ТИ АПРИЛ ГОРАТА ТАБОР – НАЗАРЕТ - НАЗАРЕТ – БАХАЈСКИТЕ ГРАДИНИ – ХАИФА – НЕТАНИЈА

По појадокот (со спакуван багаж) ,ќе тргнеме кон планината Табор каде ќе имаме можност да ја посетиме Црквата на Преображението. Од поножјето до врвот на 575 м надморска висина се патува со помали такси комбиња заради тесниот пат и кривините. Продолжуваме кон Назарет, во посета на Базиликата на Благовештението и Пештерата над изворот каде Архангел Гаврил се јавил на Марија и и соопштил дека ќе го роди Исус. Посета и на Црквата посветена на Св. Јосиф, за која се смета дека е изградена врз куќата во која живеела Светата Фамилија. Патувањето го продолжуваме со посета на прекрасните Бахајски градини во Хаифа и ќе имаме можност за прекрасен панорамски поглед на градот и пристаништето од планината Кармел. Посета на црквата Стела Марис изградена над пештерата во која живеел Св. Илија. Пристигнување во хотел во Нетанија. **Вечера. Ноќевање.**

7.ДЕН: 21-ТИ АПРИЛ: ТЕЛ АВИВ – ИСТАНБУЛ – СКОПЈЕ

Одјавување од хотел во раните утрински часови. Од таму се упатваме кон панорамско разгледување на Тел Авив и уметничкиот квартал Old Jaffa. Трансфер до аеродром за летот на ТК795 во 14:20. Лет за Истанбул, а потоа заминуваме за Скопје со ТК1005 во 19:00. Пристигнување во Скопје во 19:25.

И ДОГОДИНА ВО ЈЕРУСАЛЕМ – АМИН

ПАКЕТ АРАНЖМАН – ИЗРАЕЛ Хотел 3*	ПЕРИОД НА ПАТУВАЊЕ	15.04.2023 – 21.04.2023
	ПЕРИОД НА ПРЕСТОЈ	15.04.2023 – 21.04.2023
	УСЛУГИ	6НВ
	НОЌЕВАЊА / ДЕНОВИ	6Н / 7Д
Цена по лице во двокреветна соба		1495€ / 92.690мкд
Цена по лице во двокреветна соба за резервации до 15.Февруари		1395€ / 86.490 мкд
Цена за дете од 02 – 11.99 години		995€ / 61.690 мкд
Доплата за еднокреветна соба		385€ / 23.870мкд

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АРАНЖМАНОТ ПОТРЕБЕН Е МИНИМУМ ОД 20 ПАТНИЦИ

Плаќањето ќе се врши исклучително во денари по курс од 62мкд за 1€

Општите услови за патување на АУРОРА ТУРС се составен дел од овој аранжман

Во цената е вклучено:

- Повратен авио билет со вклучени аеродромски такси Скопје – Истанбул - Тел Авив – Истанбул - Скопје
- Сместување во Хотели со 3* на полупансион/ноќевање со појадок (6НВ)
- Сите трансфери према програмата
- Сите посети и влезници према програмата
- ручек во Еин Гев
- Стручен локален водич на српски јазик
- Техничко водство / Пратител на групата

Во цената не е вклучено :

- Дополнителни оброци и пијалоци кои не се наведени во програмата
- Задолжително патничко осигурување
- Задолжителен бакшиш за локалните водичи и возачите – 50 УСД (се плаќа на лице место, веднаш по пристигнување на пратителот)

Забелешки:

Минимален број на патници на база на кој е калкулирана цената на аранжманот, изнесува 20.

- Организатор на ова патување е АУРОРА Турс.
- За резервации потребен е аванс од минимум 40% од вкупниот износ на аранжманот.
- Целосна уплата, најдоцна дваесет (20) дена пред започнување на аранжманот.
- Програмата и редоследот на разгledi и посети може да претрпи промени во зависност од состојба на терен и други објективни причини.
- Организаторот на патувањето го задржува правото, во случај на промена на цената на превозот (авионските билети, аеродромски такси), да ја промени и цената на аранжманот.
- Доколку не се оствари минималниот број на патници, организаторот го задржува правото да го откаже аранжманот или да ја корегира цената на аранжманот како и цените на факултативните излети.
- Организаторот го задржува правото за отказ на аранжманот 7 дена пред патувањето.